



Наслови

== Наслов 1 ==

текст 1

=== Поднаслов 1.1 ===

текст 1.1

==== Поднаслов 1.1.1 ====

текст 1.1.1

==== Поднаслов 1.1.2 ====

текст 1.1.2

=== Поднаслов 1.2 ===

текст 1.2

== Наслов 2 ==

текст 2

=== Поднаслов 2.1 ===

текст 2.1

Содржина [\[сокри\]](#)

[1 Наслов 1](#)

[1.1 Поднаслов 1.1](#)

[1.1.1 Поднаслов 1.1.1](#)

[1.1.2 Поднаслов 1.1.2](#)

[1.2 Поднаслов 1.2](#)

[2 Наслов 2](#)

[2.1 Поднаслов 2.1](#)

Наслов 1

текст 1

Поднаслов 1.1

текст 1.1

Поднаслов 1.1.1

текст 1.1.1

Поднаслов 1.1.2

текст 1.1.2

Поднаслов 1.2

текст 1.2

Наслов 2

текст 2

Поднаслов 2.1

текст 2.1

Форматирање на текст



Текст се форматира со помош на знакот апостроф (')

- За курзив текст користиме *"Курзив, италиќ"*
- За масни букви користиме **"АБВГД, BOLD"**
- Можна е комбинација на двете:

"Курзив и масен(задебелен) текст"



Ненумерирани списоци

Ненумерираните списоци се додаваат со знакот *

* Списоци се создаваат лесно:

** Почнете ја секоја линија со ѕвездичка.

*** Повеќе ѕвездички значат подлабоко ниво.

**** Нов елемент во списокот

означува крај на елемент во списокот.

* Празен ред, означува почеток на нов список.



Нумерирани списоци

Нумерирани списоци се додаваат со знакот #

Нумерираните списоци се исто така корисни

добро организирани

лесно се следат

автоматски бројач

1 Нумерираните списоци се исто така корисни

1.1 добро организирани

1.2 лесно се следат

1.2.1 автоматски бројач

Вики врски



- Постојат два типа на вики врски
- **Внатрешни врски** кон страници од истиот сајт. Се додаваат со две средни загради: [[име_на_статија]]
- **Обични врски** кон други страници, се додаваат во единечни средни загради
- [http://www.seeu.edu.mk УЈИЕ]
- **Црвени врски** водат кон непостоечки страници – чекаат да бидат создадени :)




Внатрешни вики врски

[[Екологија|Екологијата]] е важна наука за развојот на планета Земја.

[Екологијата](#) е важна наука за развојот на планета Земја.

- Врска кон друга Википедија статија
- „Екологијата“ е врска кон страницата <http://mk.wikipedia.org/wiki/Екологија>
- Се користи pipe (|) знакот.
- Доколку статијата не постои, се прикажува **црвена врска**

Меѓујазични интервики врски



...се врски кон истата статија на друг јазик

- Вообичаено се додаваат на крајот на статијата
- Се додаваат како и обичните интервики врски, само со префикс кодното име на јазикот:
- `[[en:Ecology]]`
- Се прикажуваат на левата страна на секоја статија

Категории



Служат за логична организација на статии од иста област

- Вообичаено се додаваат по текстот за статијата, пред интервики врските.
- За дадена статија да „доделиме“ на категоријата Екологија, доволно е било каде во неа да додадеме [[Категорија:Екологија]]
- [[Екологија]] и [[Категорија:Екологија]] се две различни страници!

Слики и мултимедија



Лиценцирани под GFDL или CC-BY-SA

Најдобро да се подигнуваат на Wikimedia Commons:

<http://commons.wikimedia.org>

Забрането е подигнување слики за кои немате авторски права!

Мора да сте регистриран и најавен корисник

Се подигнуваат на страницата:

<http://mk.wikipedia.org/wiki/Специјални:Upload>

Слики



- За да додадеме слика ја користиме синтаксата:
[[Слика:Името_на_сликата|параметри|одделени|со
знакот pipe]]
- Можни параметри: лево, десно, центар; мини; рамка;
големина во пиксели; текст за приказ
- [[Слика:Winged_Victory.jpg|мини|десно]]
- [[Слика:Winged_Victory.jpg|рамка|лево|Крилеста победа]]
- [[Слика:Winged_Victory.jpg|250п|Крилеста победа]]
- [[Слика:Winged_Victory.jpg]]